



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 5 август 1992

Скопје

Број 47

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-  
сува 12.000 денари. Овој број чини 400  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

985.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), а во врска со член 2 и 7 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/77), Претседателот на Република Македонија на 23.07.1992 година донесе

## ОДЛУКА ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД 2 АВГУСТ 1992 ГОДИНА – НА- ЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

### I

Потполно/се ослободуваат од натамошно издржу-  
вање на изречената казна затвор осудените лица:

1. Велинова Салтир Перса
2. Адем Метуш Седат
3. Димовски Апостол Стојан
4. Иванов Борис Горан
5. Лостов Јован Темелко
6. Рашидовски Челе Алајдин
7. Сулејмани Абдураим Идрис
8. Тодоровиќ Симеон Владо
9. Јовановски Трајан Драги
10. Мемедовски Осман Дестан
11. Зекирај Зумбир Риза
12. Кастрати Кемал Салих
13. Красниќи Азем Насер
14. Љајќи Истреп Абди
15. Сертоли Сефер Хаџи
16. Тачи Махмуд Нахит

### II

Делумно се ослободуваат од натамошно издржу-  
вање на изречената казна затвор осудените лица:

1. Алити Фазлија Цеват, од 5 (пет) години, 2 (два) месеца и 20 (дваесет) дена, на 4 (четири) години 8 (осум) месеци и 20 (дваесет) дена,
2. Амети Мефаил Цезие, од 6 (шест) години, 1 (еден) месец и 28 (дваесеттисум) дена на 5 (пет) години, 7 (седум) месеци и 28 (дваесеттисум) дена,
3. Ангеловски Владимир Јованчо, од 9 (девет) години, 3 (три) месеци и 14 (четиринаесет) дена на 8 (осум) години, 3 (три) месеци и 14 (четиринаесет) дена,
4. Андонов Ефтим Огњен, од 8 (осум) години, 8 (осум) месеци и 11 (единаесет) дена на 7 (седум) години, 8 (осум) месеци и 11 (единаесет) дена,
5. Бекири Илџаз Агим, од 3 (три) години, 11 (единаесет) месеци и 20 (дваесет) дена, на 3 (три) години, 5 (пет) месеци и 20 (дваесет) дена,
6. Гравчев Киро Борисав, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,
7. Данев Добре Наско, од 2 (две) години, 8 (осум) месеци и 22 (дваесетидва) дена на 2 (две) години и 2 (два) месеца и 22 (дваесетидва) дена,

8. Горѓиевска Горѓи Снежана, од 7 (седум) го-  
дини 5 (пет) месеци и 18 (осумнаесет) дена на 6 (шест)-  
години, 8 (осум) месеци и 18 (осумнаесет) дена,

9. Кадриќ Бејто Мустафа, од 8 (осум) години, 7  
(седум) месеци и 28 (дваесеттисум) дена на 8 (осум)  
години, 1 (еден) месец и 28 (дваесеттисум) дена,

10. Крстева Диме Филимена, од 3 (три) години, 11  
(единаесет) месеци и 3 (три) дена, на 3 (три) години, 5  
(пет) месеци и 3 (три) дена,

11. Мустафовски Равим Реџеп, од 9 (девет) години,  
6 (шест) месеци и 13 (тринаесет) дена на 9 (девет) го-  
дини и 13 (тринаесет) дена,

12. Реџеповиќ Мехдија Насер, од 7 (седум) години,  
11 (единаесет) месеци и 5 (пет) дена на 7 (седум) години,  
5 (пет) месеци и 5 (пет) дена,

13. Стојанов Горѓи Иљо, од 9 (девет) години, 7  
(седум) месеци и 13 (тринаесет) дена на 8 (осум) години,  
7 (седум) месеци и 13 (тринаесет) дена,

14. Асани Рамуш Ризах, од 3 (три) години на 2  
(две) години и 4 (четири) месеци,

15. Воца Казим Ѓилазим, од 7 (седум) години 9  
(девет) месеци и 10 (десет) дена на 7 (седум) години и 10  
(десет) дена,

16. Кадриу Локман Муса, од 8 (осум) години, 10  
(десет) месеци и 21 (дваесеттиседен) ден на 8 (осум) го-  
дини, 1 (еден) месец и 21 (дваесеттиседен) ден,

17. Крстев Блажо Љупчо од 4 (четири) години и 9  
(девет) месеци и 22 (дваесетидва) дена на 4 (четири)  
години и 22 (дваесетидва) дена,

18. Антов Горѓи Тони, од 3 (три) години, 8 (осум)  
месеци и 5 (пет) дена, на 3 (три) години, 2 (два) месеца и  
5 (пет) дена,

19. Амитовски Реџеп Ирфан, од 7 (седум) години, 5  
(пет) месеци и 8 (осум) дена на 6 (шест) години, 11  
(единаесет) месеци и 8 (осум) дена,

20. Илџази Муртезан Илџаз, од 7 (седум) години, 3  
(три) месеци и 1 (еден) ден, на 6 (шест) години, 9 (де-  
вет) месеци и 1 (еден) ден,

21. Спиоровски Вељан Спиро, од 8 (осум) години, 4  
(четири) месеци и 15 (петнаесет) дена на 7 (седум) го-  
дини, 10 (десет) месеци и 15 (петнаесет) дена,

22. Блажевски Пеце Љубе од 1 (една) година, 10  
(десет) месеци и 18 (осумнаесет) дена на 1 (една) го-  
дина, 7 (седум) месеци и 18 (осумнаесет) дена,

23. Волчески Пројче Зоре, од 9 (девет) месеци на 6  
(шест) месеци,

24. Дурмишов Мустафа Реџеп, од 6 (шест) години  
и 2 (два) месеца на 5 (пет) години и 8 (осум) месеци,

25. Имеровски Бељул Асан, од 1 (една) година, 4  
(четири) месеци и 26 (дваесеттисест) денови на 1 (една)  
година, 1 (еден) месец и 26 (дваесеттисест) дена,

26. Јованов Добре Николчо, од 2 (две) години, 4  
(четири) месеци и 5 (пет) дена на 2 (две) години, 1  
(еден) месец и 5 (пет) дена,

27. Николовски Благој Николче, од 10 (десет) ме-  
сеци на 7 (седум) месеци,

28. Панов Глигор Здраве, од 1 (една) година, 5  
(пет) месеци и 26 (дваесеттисест) дена на 1 (една) го-  
дина, 2 (два) месеца и 26 (дваесеттисест) дена,

29. Бујаровски Арсо Илија, од 5 (пет) години, 3 (три) месеци и 25 (дваесетипет) дена на 4 (четири) години, 9 (девет) месеци и 25 (дваесетипет) дена,

30. Горѓиев Веле Слободан, од 2 (две) години и 10 (десет) месеци на 2 (две) години и 4 (четири) месеци,

31. Горѓиев Ристо Васко, од 4 (четири) години, 2 (два) месеца и 23 (дваесетитри) дена, на 3 (три) години, 8 (осум) месеци и 23 (дваесетитри) дена,

32. Николов Никола Тони, од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) години,

33. Москов Дељо Петар, од 1 (една) година, 6 (шест) месеци и 19 (деветнаесет) дена на 1 (една) година, 3 (три) месеци и 19 (деветнаесет) дена.

34. Аугустиновиќ Мето Живко, од 2 (две) години 3 (три) месеци и 27 (дваесетиседум) дена на 1 (една) година, 9 (девет) месеци и 27 (дваесетиседум) дена,

35. Стаменков Петар Никола, од 1 (една) година, 10 (десет) месеци и 11 (единаесет) дена на 1 (една) година, 7 (седум) месеци и 11 (единаесет) дена,

36. Атанасов Глигор Ванчо, од 1 (една) година, и 6 (шест) месеци на 1 (една) година и 3 (три) месеци,

37. Симоноски Левко Сашо, од 7 (седум) месеци на 4 (четири) месеци,

38. Дукоски Саво Живко, од 10 (десет) на 7 (седум) месеци,

39. Борнику Исљам Алајдин, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

40. Антонијев Величко Слободан, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

41. Велинов Стево Ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години,

42. Галапчев Ефтим Ѓорѓи, од 2 (две) години и 3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) месеци,

43. Дебрешлиоски Димитрија Васко од 2 (две) години, 5 (пет) месеци и 1 (еден) ден на 1 (една) година, 11 (единаесет) месеци и 1 (еден) ден,

44. Димовски Никола Трајче од 3 (три) години, 1 (еден) месец и 15 (петнаесет) дена на 2 (две) години, 7 (седум) месеци и 15 (петнаесет) дена,

45. Идризи Идриз Даим, од 2 (две) години и 14 (четринаесет) дена на 1 (една) година 6 (шест) месеци и 14 (четринаесет) дена,

46. Костов Илија Димче, од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

47. Милев Глигор Кире, од 1 (една) година, 11 (единаесет) месеци и 10 (десет) дена на 1 (една) година 5 (пет) месеци и 10 (десет) дена,

48. Мишев Никола Зоран од 1 (една) година, и 6 (шест) месеци на 1 (една) година

49. Младеновски Косто Петре од 1 (една) година на 9 (девет) месеци,

50. Ников Ѓорѓи Зоранчо, од 2 (две) години, 7 (седум) месеци и 24 (дваесетичетири) дена на 2 (две) години, 1 (еден) месец и 24 (дваесетичетири) дена,

51. Ристески Драгутин Гоце, од 1 (една) година, 6 (шест) месеци и 13 (тринаесет) дена на 1 (една) година, 3 (три) месеци и 13 (тринаесет) дена,

52. Станојковски Перо Стојадин, од 2 (две) години, 3 (три) месеци и 14 (четринаесет) дена на 2 (две) години и 14 (четринаесет) дена,

53. Стефановски Левко Стамболе, од 2 (две) години, 4 (четири) месеци и 5 (пет) дена на 2 (две) години, 1 (еден) месец и 5 (пет) дена,

54. Стојкоски Раде Зоран, од 1 (една) година, 6 (шест) месеци и 16 (шеснаесет) дена на 1 (една) година, 3 (три) месеци и 16 (шеснаесет) дена,

55. Христов Александар Живорад, од 1 (една) година, 1 (еден) месец и 23 (дваесетитри) дена на 10 (десет) месеци и 23 (дваесетитри) дена,

56. Ациновски Зенун Бекташ, од 1 (една) година, 6 (шест) месеци и 10 (десет) дена на 1 (една) година, 3 (три) месеци и 10 (десет) дена,

57. Ристевски Душан Аце, од 6 (шест) на 4 (четири) месеци,

58. Атанасовски Благој Борче, од 9 (девет) месеци на 6 (шест) месеци.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-1455  
28 07 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

### 986.

Врз основа на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите и други доходи и дивиденди во Републиката („Службен весник на Република Македонија“, број 46/92), министерот за труд и социјална политика, донесе

## ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ТАА ПРЕСМЕТКА ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, начинот на составување на пресметката и доставување на таа пресметка до Службата на општественото книговодство во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 27/92), на членот 1 став 1 по зборовите „нето плати“, се додаваат зборовите: „заклучно за месец јуни 1992 година“.

### Член 2

По членот 1, се додава нов член 1а, кој гласи:

#### „Член 1а

Правните лица од член 3а од Законот, износот на месечните плати за месец јули 1992 година и натаму го утврдуваат на начин пропишан со овој Правилник и податоците ги искажуваат на Образецот МПС/1 – Пресметка на средства за исплата на плати за месец 1992 година, кој е составен дел на овој Правилник.

Правните лица Образецот МПС/1 го составуваат врз основа на податоците за нето платите утврдени со Законот и врз основа на податоците кои ги утврдуваат на денот на составувањето на пресметката и тоа:

1. Под реден број 1 се внесува податокот за нето платата по работник искажана на реден број 6 од Образецот МПС.

2. Под реден број 2 се внесува износот на зголемувањето за 50% на нето платата искажана на реден број 1 од овој образец.

3. Под реден број 8 се внесува најниската нето плата утврдена во член 59 од Општиот колективен договор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 29/92) и зголемена за 50%, и така добиениот износ од 31.707 денари се множи со бројот на работниците искажан на реден бр. 4 од Образецот МПС/1. Најниската нето плата, правното лице ја исплатува доколку износот на реден број 10 е поголем од износот на реден број 7.

4. Износите на редните броеви 4, 6 и 12 се утврдуваат на ист начин како и износите во членот 1 став 2 точките 5, 6 и 8.

5. Другите редни броеви се пополнуваат спрема појаснувањата дадени во колоната 2 од образецот“.

#### Член 3

Во членот 2 став 1 по зборовите: „член 4“, се додаваат зборовите: „став 1“, а по зборовите, „месечните плати“, се додаваат зборовите: „заклучно за месец јуни 1992 година“.

#### Член 4

По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

##### „Член 2а

Правните лица од членот 4 став 2 од Законот, износот на месечните плати за месец јули 1992 година и натаму го утврдуваат на начин пропишан со овој Правилник и податоците ги искажуваат на Образецот МП/1 – Пресметка на средствата за исплата на плати за месец \_\_\_\_\_ 1992 година кој е составен дел на овој правилник.

Правното лице го составува Образецот МП/1 врз основа на податоците за нето платите утврдени со Законот и врз основа на податоците кои ги утврдува на денот на составувањето на пресметката и тоа:

1. Под реден број 1 се внесува податокот за нето платата по работник искажана на реден број 5 од Образецот МП, односно правото за исплата што го имало правното лице за месец март 1992 година врз основа на податоците искажани во Образецот МЛД-2, применувајќи го коефициентот К-4,3141 и зголемено за 25%.

2. Под реден број 2 се искажува износот на зголемувањето по основ на усогласување на нето платите со стапката на пораст на платите во стопанството на Републиката за месец мај 1992 година во однос на месец март 1992 година, која изнесува 61,1% и е утврдена и објавена од страна на Републичкиот завод за статистика. Стапката на пораст на платите од 61,1% се применува на утврдената нето плата искажана на реден бр. 1 од Образецот МП/1.

3. Под реден број 4 се внесува износот на зголемувањето за 50% на нето платата искажана на реден број 3 од Образецот.

4. Износите на редните броеви 6,8,10 и 14 се утврдуваат на ист начин како и износите во членот 1а став 2, точките 3 и 4.

5. Другите редни броеви се пополнуваат спрема појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот“.

#### Член 5

Во ставот 1 и 2 на членот 4 зборовите „член 1 и 2“, се заменуваат со зборовите „член 1, 1а, 2 и 2а“.

#### Член 6

Во членот 6 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Надоместокот за исхрана на работниците, правните лица го исплатуваат во согласност со Општиот колективен договор на Република Македонија“.

#### Член 7

По членот 6 се додаваат 2 нови члена ба и бб кои гласат:

##### „Член ба

Новоформираните правни лица нето платата на работниците ја утврдуваат согласно својот нормативен акт.

##### Член бб

Износите во обрасците се искажуваат во денари без дени, а бројот на работниците на реден бр. 4 од

Образецот МПС/1 и реден бр. 6 од Образецот МП/1 во два децимала и се впишуваат од десно во лево“.

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5032  
31 јули 1992 година  
Скопје

Министер  
за труд и социјална политика,  
Илјаз Сабриу, с.р.

Образец МПС/1

(Назив и седиште на правното лице)

#### ПРЕСМЕТКА

на средства за исплата на плати за месец \_\_\_\_\_  
1992 година

(во денари)

| ред. бр. | Елементи на основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на платите | Ознака за АОП | Износ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | 2                                                                                 | 3             | 4     |

1. Утврдена нето плата по работник
2. Зголемување на нето платата за 50%
3. Нето плата по работник (ред.бр. 1+ ред.бр.2)
4. Просечен број на работници за месецот за кој се врши исплата
5. Нето плати за месецот за кој се врши исплатата (ред.бр. 3× ред.бр. 4)
6. Даноци и придонеси на платите
7. Бруто плати за месецот за кој се врши исплатата (ред.бр. 5 + ред.бр.6)
8. Најниска нето плата зголемена за 50%
9. Даноци и придонеси на најниската нето плата
10. Бруто најниска плата (ред.бр. 8 + ред.бр. 9)
11. Исплатени бруто плати за месецот
12. Помалку исплатени бруто плати за месецот

Во. \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на пресметката

На ден, \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_ год.

Печат на СОК и дата на приемот

М.П.

Раководител на правното лице

Контролата ја извршил

Образец МП/1

(Назив и седиште на правното лице)

## ПРЕСМЕТКА

на средства за исплата на плати за месец \_\_\_\_\_  
1992 година

(во денари)

| ред. бр. | Елементи на основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на платите | Ознака за АОП | Износ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | 2                                                                                 | 3             | 4     |

| ред. бр. | Елементи на основа на кои се утврдува износот на средствата за исплата на платите                                                    | Ознака за АОП | Износ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3             | 4     |
| 1.       | Утврдена нето плата по работник                                                                                                      |               |       |
| 2.       | Усогласување со стапката на пораст на платите во стопанството на Републиката за месец мај 1992 год. во однос на месец март 1992 год. |               |       |
| 3.       | Усогласена нето плата по работник (ред.бр. 1 + ред.бр. 2)                                                                            |               |       |
| 4.       | Зголемување на нето платата за 50% (ред.бр. 3 × 50%)                                                                                 |               |       |
| 5.       | Нето плата по работник (ред.бр. 3 + ред.бр. 4)                                                                                       |               |       |
| 6.       | Просечен број на работници за месецот за кој се врши исплата                                                                         |               |       |
| 7.       | Нето плати за месецот за кој се врши исплатата (ред.бр. 5 × ред.бр. 6)                                                               |               |       |
| 8.       | Даноци и придонеси на платите                                                                                                        |               |       |
| 9.       | Бруто плати за месецот за кој се врши исплатата (ред.бр. 7 + ред.бр. 8)                                                              |               |       |
| 10.      | Најниска нето плата зголемена за 50%                                                                                                 |               |       |
| 11.      | Даноци и придонеси на најниската нето плата.                                                                                         |               |       |
| 12.      | Бруто најниска плата (ред.бр. 10 + ред.бр. 11)                                                                                       |               |       |
| 13.      | Исплатени бруто плати за месецот                                                                                                     |               |       |
| 14.      | Помалку исплатени бруто плати за месецот                                                                                             |               |       |

Во, \_\_\_\_\_ Лице одговорно за составување на пресметката

На ден, \_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_ год.

Печат на СОК и дата на приемот

М.П.

Раководител на правното лице

Контролата ја извршил

987.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МЕЃУОПШТИНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ НА ОПШТИНИТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините во град Скопје се именуваат:

Јордан Јовановски, социолог, вработен во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности,

Душанка Милосавлевиќ, правник, вработена во Детскиот дом „11 Октомври“ – Скопје и

Тихомир Поповски, правник, вработен во Сојузот за физичка култура на град Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2999/1

16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,  
Никола Крстески, с.р.

988.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 19/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ „2 АВГУСТ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Училиштето за применета уметност „2 Август“ – Скопје се именуваат:

Климе Коробар, директор на Музејот на град Скопје и

Марица Миладиновиќ, педагог во УСО „Јосип Броз Тито“ – Скопје

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3000/1

16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,  
Никола Крстески с.р.

989.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 10/85, 29/86, 7/88, 19/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА СРЕДНОТО СТЕНОДАКТИЛОГРАФСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МИТРЕВ“ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Средното стенодактилографско училиште „Димитар Митрев“ – Скопје се именуваат:

Богдан Неделковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Ристо Малчески, асистент на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3001/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Никола Крстески с.р.

990.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ – СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица се избираат:

Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Борис Донов, директор при 33 „Младост“ с. Борово Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3016/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Никола Крстески с.р.

991.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/70, 43/78, 35/85, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ СТРУМИЦА

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците во Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица се именуваат:

Васил Гошев, социјален работник, директор на Центарот за социјални работи-Струмица и

Никола Стефков, правник, раководител на ПЕ на Министерството за образование, физичка култура во Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3002/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Никола Крстески с.р.

992.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОМ „СКОПЈЕ“ – ДЕБАР

1. За претставници на Републиката во Советот на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар се именуваат:

инж. Душан Арабелски, вработен во ХЕ „Шпилје“ – Дебар и

Деар Лимановски, вработен во Медицинскиот центар во Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2998/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Никола Крстески с.р.

993.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјална работа – Свети Николе се избираат:

Љупчо Гасев, инспектор во ПЕ на Министерството за финансии во Свети Николе и

Љубе Костов, директор на РО „Месна индустрија“  
Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3015/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески с.р.**

994.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА  
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН  
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МЕЃУОПШТИНСКИОТ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА  
ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје се избираат:

м-р Димитар Трајковски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје – Институт за социјална работа и социјална политика и

Весна Петковиќ, советник во Министерството за труд и социјална политика – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3006/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески с.р.**

995.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87, и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА  
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН  
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ  
ВО ГЕВГЕЛИЈА**

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот музеј во Гевгелија се избираат:

Данчо Калчев, вработен во гимназијата „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија и

Ангел Хаџи Николов, вработен во гимназијата „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3008/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески с.р.**

996.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА  
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН  
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ  
ДОМ „ЛАЗАР ЛАЗАРОВСКИ“ ТИТОВ  
ВЕЛЕС**

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Средношколскиот дом „Лазар Лазаровски“ – Титов Велес се избираат:

Бранка Донева, педагог во УСО „Кочо Рацин“ – Титов Велес, и

Дончо Трајков, одговорен работник во одделението за општа управа во Министерството за правосудство и управа – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3007/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за прашања на изборите и  
именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

997.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА  
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН  
РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ  
ДОМ „СКОПЈЕ“ – ДЕБАР**

1. За членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во Општествениот дом „Скопје“ – Дебар се избираат:

Мевмед Муратовски, одборник во Собранието на

општина Дебар, вработен во Одд. за внатрешни работи Дебар и

Алил Мурати, пензионер (поранешен работник во ОК на ССРМ – Дебар).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3004/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за прашања на изборите и  
именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

998.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО“ – РАДОВИШ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на РО за стопанисување со води „Мантово“ – Радовиш се избираат:

Симо Петров, секретар за ПОС „Радовишко поле“ Радовиш и

Спасо Димитров, правник, потпретседател на Сојузот на земјоделците на општина Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3010/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за прашања на изборите и  
именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

999.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен гласник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 43/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЕМАУЦ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – КОЧАНИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ЕМАУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани се избираат:

Панче Богданов, директор на Општ правен сектор во АД „Хартија“ – Кочани

Љубица Костадинова, директор на ОУ „Малина Попиванова“ Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3014/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за прашања на изборите и  
именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

1000.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на УСО „Коле Неделковски“ – Титов Велес се избираат:

Љупка Бујуклиева, правник во стручната служба на СО Титов Велес и

Стефанка Ценева, Психолог во ЦОУ „Кирил и Методи“ Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3013/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател на Комисијата  
за прашања на изборите и  
именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

1001.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален рабоводен орган на РО за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст „Орце Николов“ – Скопје се избираат:

м-р Душко Ачоски, самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија и

Стојанка Ристова, директор на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Кочо Рацин“ Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3012/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески с.р.**

1002.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ОПЕРА ПРИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на ООЗТ Опера при Македонскиот народен театар се избираат:

Милка Ефтимова, професор на Факултетот за музичка уметност – Скопје и

Ружа Ристевска, секретар на Македонската филхармонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3011/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

1003.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „БЛАГОЈ МУЧЕТО“ – СТРУМИЦА**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување „индивидуален рабоводен орган во Пионерскиот дом „Благој Мучето“ – Струмица се избираат:

Ванчо Младенов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Савета Кучкова, правник, вработена во ПЕ Струмица на Министерството за правосудство и управа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3005/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески с.р.**

1004.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ – БЕРОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган во Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово се избираат:

Љубинка Клиначарска, правник, дописник на весникот „Нова Македонија“ – Берово и

Спасе Чамовски, проф. во ЦСО „Ацо Русковски“ – Берово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 3003/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
**Никола Крстески, с.р.**

1005.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/83) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 16 јули 1992 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ООЗТ ТУРСКА ДРАМА ПРИ РО ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган во ООЗТ Турска драма при РО Театар на народностите – Скопје, се избираат:

Мартин Панчевски, доцент на Одделот за организација при Факултетот на драмски уметности Скопје и Владимир Светиев, артист ООЗТ Драма при МНТ.



2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3009/1  
16 јули 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите и именувањата,  
Никола Крстески, с.р.

## Ојласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I-Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Амедовски Шемседин од Скопје, застапуван од полн. Аметовски Сефо од Скопје, против тужената Амедовска Селвета од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Заради заштита на интересите на тужената на овој спор, судов назначува привремен застапник адвокат Владимир Стефановски од Скопје, кој што ќе ја застапува сè до правосилното окончување на спорот или сè додека таа не се појави пред судот или не назначи свој полномошник.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје. V П. бр.  
3108/92

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3639/92, на регистарска влошка бр. 1-18464-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет на големо и мало и извоз – увоз „БО-МИ“, ЦО, Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 87. Претпријатието е основано со Одлука бр. 01-01 од 25.ИИ.1992 година, а основач е Ивановска Светлана од Скопје, с. Петровец, ул. „М. Тито“ бр. 87. Дејности: 07011; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 020140; 060502. Дејности во надворешен промет: 070310; 070320. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Ивановска Светлана, основач и директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3639/92 (937)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2467/92, на регистарска влошка бр. 1-16896-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало „ПЕШ-ПРОМ“, ЦО, Скопје, со право на вршење работи во надворешно – трговскиот промет, ул. „Велько Влаховиќ“ 23/20, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 1.ИИ.1992 година, а основач е Љубица Чаловска, ул. „Велько Влаховиќ“, 23/20, Скопје.

Дејности: 011831; 011852; 011949; 012111; 012321; 012323; 012324; 012511; 012512; 012513; 012514; 012515; 012521; 012522; 012523; 012614; 012623; 012691; 013021; 013042; 013043; 013050; 013111; 013113; 013114; 013115; 013119; 013121; 013200; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110303; 110260; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски лица во Република Македонија, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со Италија, Австрија, Унгарија, Грција, Албанија, Румунија и Бугарија. Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Љубица Чаловска, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2467/92 (1108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1700/92, на регистарска влошка бр. 2-16562-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга „СУКСЕС“, ЦО, Гостивар, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 45. Задругата е основана со одлука за основање од 14.ИИ.1992 година, а основачи се Таравари Лирим, ул. „Прво Ново Маало“, бр. 6, МБ2409964473016 од Гостивар, Фетаху Шпреса, ул. „Младен Груески“ бр. 16, МБ2409964478034 од Гостивар и Фетаху Абдула, ул. „Младен Груески“ бр. 16, МБ106963473047 од Гостивар.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената задруга; организирање штедење за стан за членовите на задругата, купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената задруга во која се наоѓа станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд со општествени правни лица за потребите на своите членови, набавување на градежен материјал и елементи потребни за изградба на станбени задруги, станови и деловни простории за своите членови и одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1700/92 (1328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3638/92, на регистарска влошка бр. 1-18463-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет на големо и мало и експорт – импорт „ЛЕЈДИ – ТРЕЈД“, ЦО, Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 47/1-8. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 27.ИИ.1992 година, а основач е Михајловска Славјанка од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 47/1-8.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 020260; 090150; 090189; дејности во надворешен промет: 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Михајловска Славјанка, основач и директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3638/92 (938)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3653/92, на регистарска влошка бр. 1-18739-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „Бодис“ ц.о., увоз-извоз, Скопје. Основач на претпријатието е Ливриниќ Бојка од Скопје со акт 01/92.

Дејности: 011311; 011314; 011319; 070111; 070112; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 090131; 110109; 110309; 110903; 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Ливриниќ Бојка, директор, без ограничување.

Во надворешниот промет овластено лице е Ливриниќ Бојка, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3653/92 (943)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4762/92, на регистарска влошка бр. 1-19007-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ВАЛОН – КОМЕРЦ“, увоз – извоз, ЦО, Кавадарци, ул. „Моша Пијаде“ бр. 29, 3/2. Основач е Костадинов Христо, со акт за основање бр. 01-01 од 6.V.1991 година.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 013050; 013113; 013114; 020110; 020121; 020131; 020140; 020201; 050301; 050302; 060502; 080190; 080201; 080202; 090121; 090122; 090131; 090160; 090181; 110340; 110309; 110404; 110903; 110905; 110909. Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, реекспорт, конignaциона продажба, угостителски и туристички услуги, застапување на странски физички и правни лица, малограничен промет со соседните земји.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Костадинов Христо, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4762/92. (944)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4011/92, на регистарска влошка бр. 1-17954-0-0-0 го запиша, во судскиот регистар Трговското претпријатие „ОБОД-СКОПЈЕ“ Д.О.О., експорт – импорт, Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 7, Скопје. Претпријатието е основано со Договор за основање од 10.III.1992 година, а основачи се Претпријатието „ОБОД“ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈА – ЦЕТИЊЕ и Горѓија Вучиќ од Скопје.  
Дејности: 070211, 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229, 070230; 070240; 070250; 110303; 110404.  
Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320.  
Неограничени овластувања, целосна одговорност.  
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горѓија Вучиќ, в.д. директор, без ограничување.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4011/92. (1308)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7697/92, на регистарска влошка бр. 1-17954-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ОБОД-СКОПЈЕ“ Д.О.О., експорт – импорт, Скопје, ул. „Даме Груев“, бр. 7, Скопје.  
Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 060502; 060503.  
Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: работи од меѓународна спедиција и меѓународен транспорт на стоки.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7697/92. (1329)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2265/92, на регистарска влошка бр. 1-2706-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ЖИВЕЗАР“, П.О., извоз-увоз, АД, Скопје, ул. „III Македонска бригада“ бр. 33-а.  
Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: 110109.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2265/92. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3278/92, на регистарска влошка 1-17528-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „БОНИ – КОМПАНИ“ експорт-импорт, п.о., Скопје, ул. „Жданец“ бр. 33-Б. Сократен назив: „Бони Компани“ експорт-импорт, п.о. Скопје. Основач: Бошко Васевски од Скопје, со одлука за основање од 18.III.1992 година.  
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 110303; 110309; 110404; 110903; 110909; 070310; 070320;  
Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320; реекспорт; застапување странски фирми.  
Неограничени овластувања и потполна одговорност.  
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бошко Васевски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански Суд во Скопје, Срег.бр.3278/92 (586)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег.бр.1589/92 на регистарска влошка 1-16968-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија и услуги „Еврокомп 92“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 32.  
Претпријатието е основано со акт за основање бр.1/1 од 06.II.1992 година, а основач е Бајрамовиќ Рабит од Скопје.  
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070231; 070250; 070260; 090131; 090171; 090201.

Дејности во надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320  
Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски работење е Бајрамовиќ Рабит, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1589/92 (587)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9478/91, на регистарска влошка 1-16282-0-0-0 го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет на големо и мало „ДЕТЕКС“ Д.О.О. увоз-извоз, Скопје, ул. „Демир Трајко“ бр. 57. Претпријатието е основано со акт за основање 01-01 од 24.XII.1991 година, а основач е Јаневска Лепосава, на ул. „Демир Трајко“ бр. 57.  
Дејности: 012611; 012612; 012613; 012621; 012622; 012623; 12699; 012820; 012830; 012523; 012524; 012321; 012322; 012323; 070111; 070112; 070113;

070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 110303; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110903; 110620.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешен и надворешен трговски промет е Јаневска Лепосава, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9478/91 (588)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2868/92, на регистарска влошка 1-17443-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатие „КОКИ“, ц.о., увоз-извоз – Скопје, ул. „Стеван Филиповиќ“ 3-2-13.

Претпријатието е основано со одлука бр.1 од 09.III.1992 година, а основач е Никола Мирчески од Скопје.  
Дејности: 070111, 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070220; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 110303; 110304; 110309; 110909; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите вложени средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Никола Мирчески, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2868/92 (589)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2283/92, на регистарска влошка 1-17155-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет, услуги и транспорт „МАДЕРА“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје.

Претпријатието е основано од Драгомир Милошевски и Венцислав Паневски од Скопје, со договор за основање од 25.II.1992 година.  
Дејности: 011941; 011949; 012622; 012623; 050301; 050302; 060502; 060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 110309; 110909; 070310; 070320.

Во правниот промет се трети лица претпријатието настапува со свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување е Драгомир Милошевски, работоводен орган – директор, на претпријатието, со неограничена одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Драгомир Милошевски со неограничени овластувања.

Малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај и реекспорт.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2283/92 (602)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 10346/91, на регистарска влошка 1-15096-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатие за инженеринг и промет „АГ-ИНЖЕНЕРИНГ“ Д.О.О. со П.О. – Скопје, ул. „Салвадор Аленде“ бр. 60. Претпријатието е основано со акт за основање на 27.XII.1991 година, а основачи се Атанасовски Владо и Грков Зоран од Скопје.

Дејности: 012310; 012321; 012322; 012323; 012324; 012410; 012421; 012429; 013400; 050100; 050200; 050209; 050301; 050302; 060502; 060503; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080201; 080202; 110103; 110302; 110309; 110402; 110403; 110404; 110902; 110909; надворешна трговија: 070310; 070320; продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странско лице, посредување, реекспорт. Неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Атанасовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10346/91 (603)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2229/92 на регистарска влошка 1-16977-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет и услуги „ВИНСКОП“ ДОО – Скопје, ул. „Полог“ б. 2. Претпријатието е основано со акт бр. 01-01 од 24.II.1992 година, а основач е Миле Михајлов од Скопје, ул. „Полог“ бр. 2, л.к. 772008, М.Б. 0110936450083, МВР Скопје.

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070140; 070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110303; 110309; 110903; 110905; 110909; 050302; 090132; 012622; 012623; 090150; 090124; 070310; 070320; надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи; посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги; малограничен промет со

Албанија, Грција и Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2229/92 (604)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2234/92, на регистарска влошка 1-16994-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет и услуги „ДИМАР“ Ц.О., Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149/II-14. Претпријатието е основано со одлука 01-01 од 15.XII.1992 година, а основач е Јагода Дренковска од Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 149/II-14, л.к. 1103152, М.Б. 2701955455059, МВР Скопје.

Дејности: 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070150; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070229; 07030; 070240; 070250; 070260; 110303; 110309; 110903; 110909; 050302; 090132; 012622; 012623; 090150; 090124; 090122; 090123; 080129; 080190; 110905; 070310; 070320; надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, малограѓански промет со Грција, Албанија и Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2234/92 (605)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1892/92, на регистарска влошка бр. 1-3617-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на МЗТ ПУМПИ ДОО, Скопје, ул. „Перо Наков“ 66.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 070111; 070112; 070113; 070114; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 011941; 011949; 012321; 012329; 012421; 013500; 013400; 110901; 110909; 110905; 130233.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1892/92. (1264)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 1254/92, на регистарска влошка бр. 1-4111-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕРАС“, Пехчево, со П.О., ул. „Борис Кидрич“ бр. 54. Основач е Синдраковска Елица од Пехчево. Дејности: 02012; 02021; 020129; 020140; 06050; 06051; 060502; 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 070140; 070150; 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 0801; 080111; 080112; 080114; 080119; 08012; 080121; 080129; 080201; 080202; 080301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110903; 110905; 110909; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања. Во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, потполна одговорност. Директор на претпријатието е Синдраковска Елица, како и застапник во надворешно-трговскиот промет, со неограничени овластувања при застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 1254/92 (1265)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1494/92, на регистарска влошка бр. 1-16478-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Приватното претпријатие за промет на стоки и услуги на големо и мало „СРНА“, со целосна одговорност, Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 90-1/10. Претпријатието е основано со Одлука за основање, донесена од основачот Тодоровска Слободанка од 11.II.1992 година.

Дејности: 070121 текстил и конфекција; 070122 обувки, кожа, гума и пластика; 070123 ковничка и електротекстилна стока; 070124 огрев и градежен материјал; 070125 домаќинство; 070123 ковничка и електротехничка стока; 070124 огрев и градежен материјал; 070126 керамика, стакло и порцелан; 070127 бои, лакови и хемикалии; 070128 книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 тутун и останати непрехранбени производи; 07013 трговија на мало со мешовита стока; 070221 текстил и конфекција; 070222 сурова кожа, волна и сл.; 070223 ковничка и електротехничка стока; 070224 градежен, санитарен и инсталационски материјал; 070225 хемиски производи, бои и лакови; 070226 хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 тутун и останати непрехранбени производи; 070250 трговија на големо со мешовита стока; 090110 изработка на предмети од неметали; 090122 поправка и одржување на производи од прецизна механика; 090123 изработка на разновидни метални производи; 090132 поправка и одржување на радиоапарати и радиоуреди, телевизиски и телефонски апарати и уреди; 110909 останати неспомнати услуги.

Работи за вршење во надворешен трговски промет: 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица истапува со неограничено овластување; целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Слободанка Тодоровска, директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1494/92 (666)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2582/02, на регистарска влошка бр. 1-3072-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за меѓународна и внатрешна ипедница со јавни и царински складови „ФЕРШЕД“-Акционерско друштво, п.о., Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 17. Со одлука бр. 90 од 27.I.1992 година ја проширува дејноста: 070111 леб, печиво, млеко и млечни производи; 070112 зеленчук, овошје и преработки; 070125 мелеб; 070132 друга трговија со мешовити стоки; 090209 други лични услуги и услуги на домаќинства; други места за забава. Се прецизира дејноста: 110109 други финансиски организации – менувачки работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2582/92 (668)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2256/92, на регистарска влошка 1-16734-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „МИК-МАР“ извоз-увоз, д.о.о., Скопје, ул. „Натанал Кучевишки“ бр. 16.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.II.1992 година, а основач е Жаклина Кекеновска од Скопје, М.Б. 0505967455010.

Дејности: 011710; 011721; 011723; 011724; 011729; 012611; 012612; 012613; 1012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 012691; 012699; 013021; 060501; 060502; 060503; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080121; 080122; 080123; 080129; 110309; 110909.

Дејности во надворешно трговскиот промет се: 070310; 070320; застапување и посредување во промет со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Неограничени овластувања и целосна одговорност. Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Жаклина Кекеновска, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2256/92 (598)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2544/92, на регистарска влошка 1-17430-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија и услуги „МЕРКАТОР“, увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Ташко Караџа“ 19/2-1.

Претпријатието е основано со акт за основање од 01.III. 1992 година, а основачи се Снежана Наумовска и Славница Зафировска од Скопје.

Дејности: 011311; 011320; 012201; 012203; 110903; 012321; 012322; 012421; 050100; 050201; 050202; 050203; 050209; 050301; 050302; 060502; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070230; 070250; 070260; 110302; 110303; 110309; 110909; 110404; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 013500; 070140; 070150.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310; 070320; посредување и застапување на странски фирми и изведување на градежни работи во странство.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапуваат во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Снежана Наумовска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2544/92/92 (599)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9007/91 на регистарска влошка 1-15016-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „Електробат“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Првوماјска“ 66.

Претпријатието е основано со акт за основање бр.1/1 од 16.XII.1991 година, а основачи се Чеврески Христо и Горбијевски Мирчо.

Дејности: 011793; 011799; 011990; ; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090121.

Дејности во надворешно трговскиот промет: ; 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Чеврески Христо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9007/91 (600)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3811/92 на регистарска влошка 18008-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за изнајмување возила и трговија „УНИСТОУРС“ 57, со п.о., Скопје, ул. „Даме Груев“ бр.5.

Основачи: Акционерско друштво за туристичко посредување рента кар и трговија „УНИСТОУРС“ Сарајево (п.о.), „Тричанска“ бр.7. Стојановски Тошо – Скопје, „Маршал Тито“ бр. 53.

За обврски на друштвото, основачите одговараат до висината на вложениите средства. Дејности: 060503; 080201; 080202; 080121; 110302; 110309; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070128; 070129; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 110109.

Друштвото има право во правниот промет да заклучува договори, спогодби и врши други правни работи во обемот на своите правни способности. За обврските друштвото одговара со целокупниот свој имот – потполна одговорност. Лице овластено за застапување е Стојановски Тошо, без ограничување. Во вршење на надворешно трговскиот промет друштвото го застапува в.д. директорот Стојановски Тошо, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3811/92 (601)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 885/92 на регистарска влошка бр. 1-16931-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар Друштвото со ограничена одговорност за сообраќајно – агенциски работи „ФЕР – АГЕНТ“ Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 17. Друштвото е основано со акт бр. 99 од 29.1.1992 година, а основач е „Фершпед“ а.д. Скопје.

Дејности: 060101 превоз на патници и стоки; 060201 превоз на патници и стоки во поморскиот сообраќај; 060202 услуги во поморскиот сообраќај; 060203 услуги на морските во поморскиот сообраќај; 060301 превоз на патници и стоки во речниот сообраќај; 060302 услуги во речниот и езерскиот сообраќај; 060401 превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај; 060402 услуги на аеродром; 060403 услуги на стопанската авиација; 060501 превоз на патници во друмскиот сообраќај; 060502 превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060503 услуги во друмскиот сообраќај; 060801 претоварни услуги во луки; 060802 претоварни услуги во пристаништа; 060803 претоварни услуги во железнички станици и на други места; 080201 туристички агенции; 110302 услуги на реклама и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на остварување на функцијата на промет на стоки и услуги; 110309 неспомнати услуги во областа на прометот; услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот; 110909 други неспомнати услуги и застапување на претпријатија (освен адвокатско).

Штерјо Наков, работодавен орган, без ограничување во надворешно – трговскиот промет. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара на сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 885/92 (669)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 890/92 на регистарска влошка бр. 1-16932-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за контрола на квалитетот и квантитетот на стоки „ФЕР – КОНТРОЛ“ Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 17. Основач е „ФЕРШПЕД“ А.Д. Скопје, со одлука бр. 97 од 29.1.1992 година.

Дејности: 110901 – услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки; контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во производството и прометот на други дејности врзани со контролата на стоки со сертификати.

Друштвото ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица. Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет Штерјо Наков, работодавен орган, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 890/92 (670)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10894/91 на регистарска влошка бр. 1-2534-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ТРИО-МАТ“ експорт – импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Благоја Стефовски“ 66. Со одлука од 30.XII.1991 година од претпријатието истапува Кеџкаровски Иван, а пристапува Јуруковски Никола од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10894/91. (671)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2664/92, на регистарска влошка бр. 1-16860-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „Цебана Компани“, експорт – импорт, Д.О.О. – Скопје, бул. „Партизански Одреди“ бр. 64, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање на ден 6.II.1992 година, а основач е Блаже Сиљановски.

Дејности: 050100; 050302; 012310; 012323; 012201; 012202; 012321; 012322; 090140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 060502; 060503; 080190; 080201; 080202; 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110302; 110303; 110304; 110902; 110909; 070310; 070320.

Продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странско лице, посредување, реекспорт, малограничен промет со Република Македонија и Бугарија. Неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Блаже Сиљановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2664/92 (672)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3038/92, на регистарска влошка бр. 1-17489-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатие „НИНИ – КОМЕРЦ“ Д.О.О., експорт – импорт, Скопје, ул. „Горги Крапчев“ бр. 14. Претпријатието како Д.О.О. е основано со договор бр. 0045/98 од 1992 година, а основач е Василевски Бранко.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070220; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 060901; 060502; 060503; 060601; 080190; 080201; 080202; 110302; 110309; 110909; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието како Д.О.О. истапува во своје име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трето лице претпријатието одговара со својот имот. Божиновска Славијанка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3038/92 (673)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 893/92, на регистарска влошка бр. 1-17184-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар Приватното претпријатие „МЕРИДИЈАН“, Крива Паланка, основач Кире Дејановски.

Дејности: 011320; 011390; 011413; 0111721 011729; 011741; 011749; 012202; 012321; 012115; 013121; 013500; 013909; 050301; 050302; 090122; 090131; 090132; 090181; 110302; 110303; 110600; 110909; 070201; 080202; 080190; 012909; 013113; 011314; 011420; 01183; 011930; 011941; 011990; 012001; 012111; 012142; 012201; 012310; 012421; 012621; 012810; 013021; 013022; 013200; 020110; 020120; 020140; 02020; 060101; 070111; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070140; 07015; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 0703; 070310; 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Кире Дејановски се именува за директор на претпријатието и застапник во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 893/92 (674)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451/92, на регистарска влошка бр. 1-15822-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за изградба на хидрограѓевински објекти и услуги „БАК – КОП“, Ц.О., увоз – извоз с. М. Речница, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 30.V.1991 година, а основач е лицето Деари Мустафа од с. Мала Речница од Тетово.

Дејности: 050021; 050022; 060502; 100101; 100103; 070111; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080201; 080202; дејности во надворешноотрговскиот промет: 070310; 070320.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и на своја сметка, целосна одговорност, без ограничување. Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет и вршење услуги е Деари Мустафа, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/92 (675)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2097/92, на регистарска влошка бр. 1-5071-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за медициски услуги и дупликација „2001“, д.о.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 78/1-3. Дејности: 110302; 110909; 120311; 120361; 120362; 120363; 120364; 011721; 011722; 011723; 011729; 011730; 011741; 011742; 011743; 011749; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 012691; 012699; 013073; 013909; 013400; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080190; 080201; 080202; 090110; 090131; 090132; 090133; 090139; 110303; 110304; 110309; 110902; 110903; 110905; 070310; 070320.

Работите во внатрешниот и надворешниот промет ги вршат Марјан Карапанчев, Александар Јанковиќ и Бапким Адеми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2097/92. (636)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10937/91, на регистарска влошка бр. 1-15788-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за промет и интелектуални услуги „ВИЗА-КОМ“, експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 31. Скраќен назив „ВИЗА-КОМ“ експорт-импорт, Д.О.О. Претпријатието е основано со одлука бр. 1/91 од 31.XII.1991 година, а основач е Несторовски Оливер од Скопје ул. „Анкарска“ бр. 31/24.

Дејности: 070212; 070122; 070223; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070132; 070140; 070211; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070230; 070250; 110309; 110909; 110302; 110404; 110620; 110902; 120321; 120349; 070111; 070112; 070114; 070211; 070212; 070213; 070214; 070209.

Надворешен промет: 070310; 070320. Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во своје име и за своја сметка како Д.О.О. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Несторовски Радко, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10937/91. (637)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2875/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци, поради издвојување на Основното училиште „Димитрие Ангелов – Габарот“ с. Ваташа, Ц.О., Основното училиште „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци. Основното училиште „Пера Точев“, Ц.О., Кавадарци, Основното музичко училиште „Лазо Милев – Рале“, Ц.О., Кавадарци, Основното училиште „Гоце Делчев“, Ц.О., Кавадарци, Основното училиште „Тоше Хаџи Тевдов“, Ц.О., Кавадарци, Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“, Ц.О., Кавадарци, Основното училиште „Димката Ангелов – Габарот“, Ц.О., Кавадарци и Основното училиште „Тошо Белков“, Ц.О., Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2875/92 (638)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3066/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-6-0-0, ја запиша во судскиот регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното учи-

лиште „Годе Хаџи Теофов“, Ц.О.О., Кавадарци, од состав на Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3066/92. (639)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3065/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-2-0-0, ја запиша во судскиот регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното училиште „Тошо Велков – Пелето“, Ц.О., Кавадарци, од состав на Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3065/92. (640)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3067/92, на регистарска влошка бр. 1-2657-4-0-0, ја запиша во судскиот регистар пренотацијата на одлуката за издвојување на Основното музичко училиште „Лазо Мицев – Рале“, Ц.О., Кавадарци, од состав на Работната организација за основно воспитување и образование „Страшо Пинџур“, Ц.О., Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3067/92. (641)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 885/92 на регистарска влошка бр. 1-16931-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за сообраќајно – агенциски работи „ФЕР – АГЕНТ“ Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 17. Друштвото е основано со акт бр. 99 од 29.I.1992 година, а основач е „Фершпед“ а.д. Скопје.

Дејности: 060101 превоз на патници и стоки; 060201 превоз на патници и стоки во поморскиот сообраќај; 060202 услуги во поморскиот сообраќај; 060203 услуги на марините во поморскиот сообраќај; 060301 превоз на патници и стоки во речниот сообраќај; 060302 услуги во речниот и езерскиот сообраќај; 060401 превоз на патници и стоки во воздушниот сообраќај; 060402 услуги на аеродром; 060403 услуги на стопанската авијација; 060501 превоз на патници во друмскиот сообраќај; 060502 превоз на стоки во друмскиот сообраќај; 060503 услуги во друмскиот сообраќај; 060801 претоварни услуги во луки; 060802 претоварни услуги во пристаништа; 060803 претоварни услуги во железнички станици и на други места; 080201 туристички агенции; 110302 услуги на реклами и економска пропаганда; 110303 комерцијални работи на остварување на функцијата на промет на стоки и услуги; 110309 неспомнати услуги во областа на прометот; услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот; 110909 други неспомнати услуги и застапување на претпријатија (освен адвокатско).

Штерјо Наков, работорговец орган, без ограничување во надворешно – трговскиот промет. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара на сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 885/92 (669)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 890/92 на регистарска влошка бр. 1-16932-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Друштвото со ограничена одговорност за контрола на квалитетот и квантитетот на стоки „ФЕР – КОНТРОЛ“ Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 17. Основач е „ФЕРШПЕД“ А.Д. Скопје, со одлука бр. 97 од 29.I.1992 година.

Дејности: 110901 – услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки; контрола на квалитетот и квантитетот на стоки во производството и прометот на други дејности врзани со контролата на стоки со сертификати.

Друштвото ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица. Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет Штерјо Наков, работорговец орган, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 890/92 (670)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10894/91 на регистарска влошка бр. 1-2534-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ТРИОМАТ“ експорт – импорт, Ц.О., Скопје, ул. „Благоја Стефовски“ 66. Со одлука од 30.XII.1991 година од претпријатието истапува Кеџкаровски Иван, а пристапува Јуруковски Никола од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10894/91. (671)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2664/92, на регистарска влошка бр. 1-16860-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и услуги „Џебанга Компани“, експорт – импорт, Д.О.О. – Скопје, бул. „Партизански Одреди“ бр. 64, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање на ден 6.III.1992 година, а основач е Блаже Сиљановски.

Дејности: 050100; 050302; 012310; 012323; 012201; 012202; 012321; 012322; 090140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070502; 060503; 080190; 080201; 080202; 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110302; 110303; 110304; 110902; 110909; 070310; 070320.

Продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на стран-

ско лице, посредување, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција и Бугарија. Неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Блаже Сиљановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2664/92 (672)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3038/92, на регистарска влошка бр. 1-17489-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатие „НИНИ – КОМЕРЦ“ Д.О.О., експорт – импорт, Скопје, ул. „Горги Крапчев“ бр. 14. Претпријатието како Д.О.О. е основано со договор бр. 0045/98 од 1992 година, а основач е Василевски Бранко.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 060901; 060502; 060503; 060601; 080190; 080201; 080202; 110302; 110309; 110909; 070320; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието како Д.О.О. истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трето лице претпријатието одговара со својот имот.

Божидарска Славијанка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3038/92 (673)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 893/92, на регистарска влошка бр. 1-17184-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Приватното претпријатие „МЕРИДИЈАН“, Крива Паланка, основач Кире Дејановски.

Дејности: 011320; 011390; 011413; 0111721 011729; 011741; 011749; 012202; 012321; 012115; 013121; 013500; 013909; 050301; 050302; 090122; 090131; 090132; 090181; 110302; 110303; 110600; 110909; 070201; 080201; 080190; 012909; 013113; 011314; 011420; 01183; 011930; 011941; 011990; 012001; 012111; 012142; 012201; 012310; 012421; 012621; 012810; 013021; 013022; 013200; 020110; 020120; 020140; 02020; 060101; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 07012; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070131; 070132; 070140; 07015; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 0703; 070310; 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Кире Дејановски се именува за директор на претпријатието и застапник во надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 893/92 (674)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 451/92, на регистарска влошка бр. 1-15822-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за изградба на хидрограѓевински објекти и услуги „БАК – КОП“, Ц.О., увоз – извоз с. М. Речица, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/91 од 30.V.1991 година, а основач е лицето Деари Мустафа од с. Мала Речица од Тетово.

Дејности: 050021; 050022; 060502; 100101; 100103; 070111; 070113; 070114; 070121; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080201; 080202; дејности во надворешнотрговскиот промет: 070310; 070320.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и на своја сметка, целосна одговорност, без ограничување. Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет и вршење услуги е Деари Мустафа, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 451/92 (675)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 303/92, на регистарска влошка бр. 1-15674-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Услужното трговско претпријатие „ЛИБЕР“, Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 6. Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01-01 од 15.I.1992 година, а основач е Манчева Маргарита од Скопје.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080111; 080112; 080113; 080190; 080201; 080202; 110302; 110303; 110304; 110309; 110904; 110909; 120190; 120311; 120312; 120322; 120349; 120362.

Дејности од надворешна трговија: 070310; 070320; застапување на странски фирми и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Грција, Бугарија, Италија, Албанија, Румунија, Унгарија, Австрија и Турција. Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Манчева Маргарита, директор, без ограничување и овластено лице со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 303/92. (772)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1192/92, на регистарска влошка бр. 1-16408-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Производното услужно трговско претпријатие на големо и



мало извоз-увоз, Ц.О., „БРАДО-ПРОМ“, ул. „Серава“ бр.142-а, Скопје. Претпријатието е основано од Орданка Додевска од Скопје, со одлука за основање од 3.11.1992 година.

Дејности: 050302; 050301; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080201; 080202; 080190; 090110; 090140; 090150; 110309; 110909; 011742; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува со свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Орданка Додевска, работодавен орган, директор на претпријатието, со неограничено овластување.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Орданка Додевска со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1192/92. (773)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2137/92, на регистарска влошка бр. 1-17279-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието во приватна сопственост за надворешно-трговски промет на големо и мало „НОЛИС“, извоз-увоз, Ц.О., Скопје, бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.9, влез 1, приз. 1, основано со акт бр.02 од 1992 година, а основач е Цветаноски Љубе од Скопје.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 110309; 110909; 110903; 120311.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Работодавен орган на претпријатието е Цветаноски Љубе, вд директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2137/92. (774)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.877/92, на регистарска влошка бр. 1-16001-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „НАБЛА“ Д.О.О., Скопје, ул. „Црнице“ бр. 16-а. Претпријатието е основано со акт за основање од 28.1.1992 година, а основач е Златко Горѓиовски, бул. „Маркс и Енгелс“ бр.1/2-18, со л.к.бр.888546 и МБ1710964450103. Дејности: 011313; 011319; 011390; 012310; 012321; 012322; 012323; 050301; 050302; 050100; 070114; 070124; 070121; 070122; 070123; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 070150; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 080190; 080201; 110302; 110303; 110309; 110402; 110403; 110404; 110905; 110909; надворешно-трговски промет: 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи. Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Златко Горѓиовски е директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Златко Горѓиовски е лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.877/92. (775)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.684/92, на регистарска влошка бр. 1-15893-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „РАИК КСЕРОКС“, Ц.О., експорт-импорт, Скопје, ул. „Варшавска“ бр.54. Основач е Орце Блажевски од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр.78/22.

Дејности: 011315; 011710; 011721; 011729; 011741; 011791; 011799; 011949; 012421; 012429; 012611; 012612; 012613; 012614; 012622; 012623; 012699; 012820; 012830; 013010; 013021; 013022; 013030; 013041; 013042; 013043; 013050; 013071; 013072; 013113; 013115; 013119; 013121; 013200; 013400; 013500; 020110; 020121; 020140; 020201; 020202; 020203; 050100; 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080111; 080112; 080113; 080114; 080119; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090121; 090122; 090123; 090124; 090131; 090132; 090133; 090139; 090140; 090150; 090171; 090172; 090179; 090181; 090183; 090189; 090201; 090202; 090209; 100391; 110102; 110103; 110301; 110302; 110303; 110304; 110309; 110903; 110905; 110909.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Орце Блажевски, директор, со неограничени овластувања.

Во надворешниот трговски промет, претпријатието ќе го застапува Орце Блажевски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.684/92. (776)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.10758/91, на регистарска влошка бр. 1-2946-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот. Титов Велес, ул. „Ленинова“ бр.15. Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 011930.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10758/91. (777)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.106/92, на регистарска влошка бр. 1-15758-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на мало и големо, угостителство и туризам „БЕСИАНА-КОМЕРЦ“, експорт-импорт, Ц.О., Гостивар, ул. „Тодџ Богданоски“ бр.38. Основач е Османи Фадби, директор, со неограничени овластувања.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 060501; 060502; 080111; 080112; 080114; 080121; 080122; 080190; 080201; 080202; 110301; 110309; 110903; 110909; 110109; 070310-трговија со прехранбени производи, 070320-трговија со непрехранбени производи; малограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија; увоз и извоз на стоки; работи на посредување во надворешно-трговскиот промет; работи на застапување на странски фирми и реекспорт. Во внатрешниот промет со трети лица, претпријатието истапува со свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Османи Фадби, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.106/92. (778)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1692/92, на регистарска влошка бр. 1-16533-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија „ЕКОПРОМ“, Д.О.О., Скопје, ул. „Чупино Брдо“ бр.14. Основач е Колев Бранко, ул. „Чупино Брдо“ бр.14, Скопје, со одлука за основање од 10.Х.1992 година. Дејности: 012521; 012523; 013500; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 110309; 110909.

Неограничено овластување, целосна одговорност.

Претпријатието во правниот промет ќе го застапува Колева Зора, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1692/92. (779)

Врз основа на Решението на МВР на Република Македонија, Управа за внатрешни работи – Скопје, Сектор за управни работи Уп. бр. 10-5257/1 од 7.VII.1992 година, со кое се врши запишување на промените во Статутот и се заверува Статутот, како и врз основа на Изводот од регистарот за извршена промена на назив бр. 01-6826/3 од 13.VII.1992 година, издаден од Републичкиот завод за статистика, досегашиот Сојуз на организациите за сузбивање на алкохолизмот, наркоманиите и никотинизмот во Македонија – Републичка конференција, се преименува во: Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркоманија во Македонија.

Печатот и штембилот со стариот назив се огласуваат за неважечки.

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 130/90 од 30.VI.1992 година отвори постапка за присилно порамнување на Претпријатието Детска конфекција „Декон“ од Гостивар со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: плаќање на обврските на доверителите во висина на утврдените побарувања, како и дополнително утврдените побарувања на доверителите упатени на парница, со камата, во рок од три месеци сметано од денот на одобреното присилно порамнување. За управник на присилното порамнување се определува Љубомир Симошки од Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 309, тел. 65-360.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до советот за порамнување на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите на ден 11.VIII.1992 година во 9,00 часот во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1229)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр. 162/91 се заклучува стечајната постапка против должникот ПТП „Пимекс“ Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1232)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр.37/92 се заклучува стечајната постапка против должникот ИП „Филип Македонски“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1233)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Ст.бр.234/91 се заклучува стечајната постапка против должникот ИП „Кристал“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1234)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ИПП „Балканпромет“ – Пробиштип се заклучува. По правосилноста на решението Ст.бр.22/91 од 25.V.1992 година ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1235)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ИПС „Генекс“ – Штип се заклучува поради немање имот. По правосилноста на решението Ст.бр.153/91 од 29.V.1992 година ќе се брише од судскиот регистар. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1236)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ИПС „Фитопром“ – Струмица се заклучува. По правосилноста на решението Ст.бр.691 од 25.V.1992 година ќе се брише од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1230)

Стечајниот совет при Окружниот стопански суд во Штип објавува дека стечајната постапка над ИПС „Луко“ – Кочани се заклучува поради немање имот на должникот. По правосилноста на решението Ст.бр.211/91 од 25.V.1992 година ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1158/91 од 19. III. 1992 година е отворена стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „ВОРЛД ТРЕЈД“ Скопје.

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Колевски Ѓорѓи од Скопје, ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 28, тел. 219-897.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 15. IX. 1992 година во 9.15 часот, соба бр. 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1092)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.413/91 од 12. XII. 1991 година отвори стечајна постапка над Приватното трговско претпријатие „АЛКОС-ПРОМЕТ“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Емилија Димитрова, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Младен Божиновски, од Скопје ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, тел. 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 3. IX. 1992 година во 9.45 часот во соба број на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1093)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.98/91 од 16. X. 1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет „Аструла Комерц“ од Гевгелија.

За стечаен судија се именува Александар Јањик, судија на овој суд.

За стечаен управник се назначува Стојан Ристов од Гевгелија, ул. „Воденска“ бр. 6, тел. 88-262.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 10. VIII. 1992 г. во 11,00 часот во соба бр. 60а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1094)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.11/87 од 11. VI. 1992 година ја заклучи стечајната постапка над стечајниот должник Рботна организација за промет на големо и мало, откуп и посредување „Тргокооп“ ООЗТ за промет на големо и мало „Куманово промет“ од Куманово. По правосилноста на ова решение, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1095)

Со решението Ст.бр.236/91 од 24.VI.1992 година, Окружниот стопански суд во Битола отвори стечајна постапка према „Валтерпром“ од Охрид која не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола (1250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Ст.бр.1590/91 од 7.V.1992 година отвори стечајна постапка над „Нерзирекс-импорт“ Претпријатие за внатрешен и надворешен промет од Скопје.

За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Апостол Баевски, од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 8/5.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 1.IX.1992 година, во 8.20 часот во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1254)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.9/92 од 15.VII.1992 година објавува дека стечајна постапка кон ИП „Би-Би-пром“ од Битола ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (1256)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст.бр.213/91 од 9.VII.1992 година ја заклучи стечајната постапка на ИПС „Нико“ с. Градошорци. По правосилноста на решението ИПС „Нико“ с. Градошорци се брише од регистарот на претпријатија.

Решението може да го напаѓаат доверителите со жалба до Стопанскиот суд на Македонија, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.491/91 од 6.XI.1991 година отвори стечајна постапка над Трговското претпријатие на големо и мало „Ри-Ма“ од Скопје, ул. „Демир Трајко“ бр. 21-6.

За стечаен судија се именува Хариклија Мартиновска, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Киро Грков од Скопје, ул. „Павле Илич“ бр. 9-1/4, тел. 264-347.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за ден 10.IX.1992 г. во 8,40 ч. во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1097)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр.1776/91 од 29.VI.1992 година отвори стечајна постапка за присилно порамнување над должникот ОП Југотурбина МЕГО „18 Ноември“ од Гостивар.

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: Исплата на побарувања на доверителите во висина на утврдените побарувања со камата во рок од две години сметано од денот на одобреното присилно порамнување. За управник на присилното порамнување се определува Мицкоски Борислав од Гостивар на работа во РИОМ „Слика“ од Гостивар.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до советот за порамнување на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник и гласање по предлог на присилното порамнување на ден 10.IX.1992 година во 9,00 часот во соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1098)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува одредба од решението Ст.бр. 138/90 од 25.VI.1991 г. отвори постапка за присилно порамнување на должникот Општествено претпријатие за трговија на големо и мало „Еврокоммерц“ од Скопје со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување на стечајниот должник со неговите доверители гласи: плаќање на долговите на стечајниот должник кон доверителите ќе се изврши во рок од 3 месеци сметано од денот на одобреното присилно порамнување во висина од 100% од долгот утврден на денот на порамнувањето без камата. За управник на присилното порамнување се определува Трајан Смилевски од Скопје ул. „Востаничка“ бр. 54, тел. 226-382.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до советот за порамнување до овој суд со пријави во два примероци со докази. Се закажува рочиште за утврдување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 10.IX.1992 г. во 8,00 ч во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1099)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува одредба од решението Ст.бр.1745/91 од 26.V.1992 г. отвори стечајна постапка над Претпријатието ПП „НАДИН“ – Кавадарци.

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Владо Мартиновски, на работа во Шумското стопанство „Бор“ – Кавадарци, тел. 76-140.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на стечајниот должник на ден 10.IX.1992 г. во 11,00 часот во соба бр. 60а на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1100)

Сорешение Ст.бр.62/92 од 3.VII.1992 г. Окружниот стопански суд во Штип отвори стечајна постапка над СЗ „Звезда“ – Штип, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и се заклучува. По правосилноста на решението ќе се брише од регистарот на задругите. Рок на жалба е 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(1103)

#### ЛИКВИДАЦИИ

Со решението Рл. бр. 18/92 од 8.VII.1992 година пред Окружниот стопански суд во Битола отворена е постапка за ликвидација на должникот Претпријатие во мешовита сопственост „ВИО ТТ“ ДОО Охрид, но не е спроведена и е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола

(1255)

Окружниот стопански суд во Битола, преку ликвидациониот совет, со решението Рл. бр. 21/92 од 14.VII.1992 година, отвори и спроведува ликвидациона постапка кон ПП „Карапец Роман“ од Битола.

За ликвидационен управник е определен Методија Петров од Битола, ул. „Карпош“ бр. IV/6.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во два примероци таксирани со 100,00 денари судски такси на рочиштето за испитување на побарувањата кое се закажува за 31.VIII.1992 година во 12 ч.

Се повикуваат должниците да ги измират своите обврски кон должникот.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 14.VII.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(1252)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд Л. бр. 3/88 од 11. VI. 1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над должникот Земјоделска задруга „Рудник“ од с. Лојане, Куманово. По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(1096)

#### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за новинско издавачка дејност, производство, услуги и трговија на големо и мало „Унипрес“ Д.О.О., извоз-увоз – Скопје“ се огласува за неважен.

(2042)

Загубениот печат и штембил под назив: „Претпријатие за развоен инженеринг „Риком“ – Скопје д.о.о.“ се огласува за неважен.

(2043)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за промет на големо и мало „Клевер“ извоз-увоз д.о.о. – Скопје“ се огласува за неважен.

(2044)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Производно, услужно, трговско претпријатие „Вх-комп“ Д.О.О. експорт-импорт – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(2045)

Загубениот тркалезен и четвртаст печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Ваав“ д.о.о. – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(2046)

Загубениот тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство, трговија и услуги „Јуниор-Комерц“ Д.О.О. – Скопје“ се огласуваат за неважни.

(2047)

#### СОДРЖИНА

Страна

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 985.  | Одлука за групно помилување на осудени лица по повод 2 Август 1992 година националниот празник на македонскиот народ                                                                                                                                             | 829 |
| 986.  | Правилник за изменување дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, начинот на составување на пресметката и доставување на таа пресметка до Службата на општественото книговодство во Република Македонија | 829 |
| 987.  | Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Меѓоопштинскиот центар за социјални работи на општините во град Скопје                                                                                                                             | 831 |
| 988.  | Одлука за именување претставници во Републиката во Советот на Училиштето за применета уметност „2 Август“ – Скопје                                                                                                                                               | 831 |
| 989.  | Одлука за именување на претставници на Републиката во Советот на Средното стенодактилографско училиште „Димитар Митрев“ – Скопје                                                                                                                                 | 831 |
| 990.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица                                                                                                   | 832 |
| 991.  | Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците во Заводот за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – Струмица                                                                                                                        | 832 |
| 992.  | Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Општествениот дом „Скопје“ – Дебар                                                                                                                                                                 | 832 |
| 993.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Центарот за социјална работа во Свети Николе                                                                                                                   | 832 |
| 994.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Меѓоопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје                                                                                         | 833 |
| 995.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Народниот музеј во Гевгелија                                                                                                                                   | 833 |
| 996.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на Средношколскиот дом „Лазар Лазаровски“ – Титов Велес                                                                                                           | 833 |
| 997.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган во Општествениот дом „Скопје“ – Дебар                                                                                                                             | 833 |
| 998.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на РО за стопанисување со води „Мантово“ – Радошица                                                                                                               | 834 |
| 999.  | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на ЕМАУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани                                                                                                                                | 834 |
| 1000. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на УСО „Коле Неделковски“ – Титов Велес                                                                                                                           | 834 |
| 1001. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на РО за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст „Орце Николов“ – Скопје                                                                         | 834 |
| 1002. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган на ООЗТ Опера при Македонскиот народен театар                                                                                                                     | 835 |
| 1003. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган во Пионерскиот дом „Благој Мучето“ – Струмица                                                                                                                     | 835 |
| 1004. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган во Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово                                                                                                                 | 835 |
| 1005. | Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работодавен орган во ООЗТ Турска драма при РО Театар на народностите – Скопје                                                                                                       | 835 |